



# INEX МАЛТА

Малта е одлично место за посета на море, сонце, култура, атракции и сите годишни настани, прекрасна дестинација со тиркизно море, добри плажи, богато културно наследство, архитектура која воодушевува, голем избор на различни ресторани и локали за динамичен ноќен провод.

Една од добрите работи кога станува збор за овој остров е дека климата е извонредна и нема екстремни временски услови. Обично е умерено топло, бидејќи морскиот ветер ја спречува топлината да стане непристапна, најчесто температурите се движат околу 30 °.

		EUR
<b>The Santa Maria Hotel 3*, Bugibba</b>	<b>3 ноќевања</b>	<b>од 172</b>
<b>Burlington 3*, St. Julians</b>	<b>3 ноќевања</b>	<b>од 184</b>
<b>Primera 3*, Bugibba</b>	<b>3 ноќевања+појадок</b>	<b>од 199</b>
<b>Relax Inn Hotel 3*, Bugibba, Malta</b>	<b>3 ноќевања+појадок</b>	<b>од 205</b>
И МНОГУ ДРУГИ ХОТЕЛИ...		
СЕКОЈА НЕДЕЛА ВО ПЕРИОДОТ АПРИЛ-МАЈ		

#### Цената вклучува:

- Авионски превоз Скопје – Малта– Скопје, со вклучени аеродромски такси;
- трансфер аеродром – хотел – аеродром
- мал рачен багаж макс. димензии 42x32x25cm
- Престој во хотел по избор.

#### Напомена:

- Плаќање во денарска противредност по курс 1eur=62мкд;
- Цените се променливи во зависност од терминот на патување и расположливоста со места во авионите и хотелите во момент на резервација;
- Цените се по лице за сместување во двокреветна соба.

#### Најпознати знаменитости:

- Богато украсената Катедралата и музеј на Св. Џон, дом на светски познатите уметнички ремек дела од Караваџо и Матија Прети
- Големиот Залив и на Трите Града: „Vittoriosa“, „Cospicua“ „Senglea“.
- Мдина центарот на островот стар средновековен град каде што се наоѓа црквата Моста, со една од најголемите куполи во светот.
- Фабриката за стакло Mдина Glass во Та'Qali, каде што има можност да се види специфичната техника на изработка на дувано стакло
- Кулата Св.Агата
- Светилиштето на Пресвета Богородица на Мелиха
- Валета Сити Порта
- Пресвета Богородица на Тај Пину
- Парохиска црква Марсаклок (Марсаклок)